

ФОРУМ
на тема:

**ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО
ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ**

13 декември 2017 година
10:30 часот

Хотел „Александар Палас“ - Скопје

АГЕНДА

10:30 - 11:00 часот Регистрација на учесниците

11:00 - 11:30 часот Официјално отворање на форумот

Модератор и вовед: м-р Елена Милевска Штрбевска,
оперативен директор на Стопанската комора на Македонија

Обраќања:

- **Бранко Азески**, претседател на Стопанската комора на Македонија;
- **проф. д-р. Кочо Анѓушев**, заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори;
- **Едвард Гонзалез**, Директор на канцеларијата за развој, УСАИД Македонија
- **Љубомир Димовски**, „ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал“ – Скопје

11:30 - 12:30 часот **I. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА**

Тема: Градење на конкурентноста и зголемување на извозните потенцијали на македонските компании во процесот на интернационализација

Модератор: проф. д-р. Радмил Поленаковиќ

- Рафаело Бенети, ПРОМОС - Агенција за поддршка на италијанските компании за извоз, Стопанска комора на Милано, Италија: **Мерки за поттик и поддршка на извозните компании;**
- Гордана Тошева, УСАИД Проект за регионален економски раст: **Улогата на трговската политика во процес на интернационализација;**
- Претставник од Министерството за економија на РМ: **Програми за поддршка на македонски компании за извоз;**
- Александар Станојковски - МБПР: **Расположиви финансиски инструменти за поддршка на извозно ориентираните компании;**
- м-р Горан Антевски, „Раде Кончар - ТЕП“ - Скопје: **Искуства при подготовка на производ за извоз;**
- Проф. д-р. Радмил Поленаковиќ: **Поттик на соработката меѓу бизнисот, науката и државата за поголема конкурентност на македонската економија.**

*** ДИСКУСИЈА**

12:30 - 12:45 часот **Пауза за кафе**

12:45 - 13:45 часот **II. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА**

Тема:

- **„Настап на нови пазари и дефинирање на конкурентните сектори во македонската економија како неопходни чекори во елиминирање на бариерите во процесот на**

интернационализација - препораки и заклучоци“

Модератор: Антони Пешев, претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија

- Златко Ветеровски, Царинската управа на РМ: **Решенија за побрз проток на стоки при извоз;**
- Хилда Колевска, Министерството за надворешни работи на РМ: **Билатерални договори со МАГРЕБ и со земјите од Блискиот Исток;**
- Славе Сирачевски, заменик-претседател на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија; **Усогласување на визниот режим со регионот за поголема конкурентност на македонскиот туристички сектор;**
- Ванчо Мацов, „Раде Кончар - Контактори и релеи“ - Скопје: **Проблеми при извоз во земјите од МАГРЕБ;**
- Игор Лештар, „Сивус“ – Скопје: **ИТ-индустријата како клучен сектор во редефинирана стратегија за конкурентност на македонската економија**

*** ДИСКУСИЈА**

13:45 - 15:00 часот III. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

Тема:

- „Интернационалните искуства како поттик за зголемување на извозот на македонските компании“

Модератор: Глигор Цветанов, претседател на Клубот на извозници

- Рафаело Бенети, ПРОМОС - Агенција за поддршка на италијанските компании за извоз, Стопанска комора на Милано, Италија: **Препораки за поттик и поддршка на извозните компании - интернационалните искуства за**



PARTNERSHIP FOR BETTER BUSINESS
REGULATION



поддршка на извозно ориентираните компании во процесот на интернационализација;

- Дарко Стефановски -МБПР: **Расположиви инструменти за поддршка на извозно ориентираните компании;**
- Ирена Јакимовска, „Комфи Ангел“ - Прилеп: **Пробивање на странски пазари и искуства во надминувањето на бариерите при извоз на европскиот пазар од Република Македонија;**
- Калин Бабушку, „Експорт Македонија“ - Скопје: **Искуствата при пробивање на странските пазари**

15:00 - 16:00 часот

Интерактивна дискусија и презентација на препораките и заклучоците од панел-дискусиите

- *Прашања, одговори и заклучоци*

16:00 часот Коктел

